

Здружение за унапредување на условите за грижа и
сместување на стари и изнемогнати лица
„Хуманост“ Скопје

Годишен извештај 2013

2013

Постоењето на Здружение за унапредување на условите за грижа и сместување на стари и изнемогнати лица „ХУМАНОСТ“ е иницирано од група граѓани, сегашни членови на Здружението, врз основа на идентичноста на нивните уверувања и хуманитарни погледи во однос на постоењето на потребата за унапредување на условите и можностите за остварување на грижа за стари и изнемогнати лица на територијата на град Скопје и пошироко во Земјата.



Визија

Поголема социјална интеграција и поквалитетен живот на старите лица

Мисија

Подобрување на условите за грижа на старите лица преку имплементација на формите на вонинституционално-социјална заштита и социјално вклучување на старите лица во општеството

Цели

Стратешки цели 2012-2015:

Стратешка цел 1: Одбележување на Европста година за активно стареење

Стратешка цел 2: Јакнење на капацитетите на лицата заинтересирани за грижа на старите лица

Стратешка цел 3: Имплементација за законот за социјална заштита во делот на старите лица преку процесот на децентрализација

-
- Општи цели
 - Работење врз унапредување на формите на остварување на грижата кон стари и изнемогнати лица со отварање на Центар за давање нега во домашни услови и помош на нивните семејства, грижа, помош и давање нега во домашни услови на лица во терминална фаза од својот живот палијативна нега, за нив и нивните семејства
 - Постојано следење на состојбата на условите за грижата кон стари и изнемогнати лица по пат на анкетање и прибирање податоци на граѓаните и соодветните институции ангажирани во работата на оваа проблематика.
 - Изготвување на анализа за конкретниот начин за унапредување на условите за грижата кон стари и изнемогнати лица, а тоа по пат на ангажирање на стручни лица од областа на остварувањето на грижата кон стари и изнемогнати лица врз основа на која анализа ќе се изготви план во кој ќе се предвидат конкретни форми на унапредување на условите за грижата кон стари и изнемогнати лица. Целосно и објективно информирање на јавноста за состојбата на условите за грижата кон стари и изнемогнати лица, а тоа по пат на учество во емисији на електронските медиуми и по пат на објавување на написи во печатените медиуми.
 - Превземање на соодветни активности пред органите надлежни за нормативно регулирање на прашањето на создавање на условите за грижата кон стари и изнемогнати лица, а тоа по пат на давање на соодветни предлози за промена на постоечката регулатива или за донесување на нова.
 - Прибирање на материјални средства за остварување на напред наведените активности и за конкретни акции за подобрување на
-

Структура на Хуманост

Собрание

Највисок орган на Здружението Хуманост е собранието и го сочинуваат сите членови на Здружението, односно нивни овластени застапници доколку членови на Здружението се правни лица. Собранието ги поставува насоките за сите политики на Хуманост и ги усвојува финансиските планови, програми, стратешки цели и извештаи.

Претседател

Претседателот е задолжен за претставување и застапување на Хуманост на надворешни средби и во целокупниот правен промет со трети лица.

Претседател на Хуманост е Димитар Павловски

Управен одбор

Управниот одбор на Хуманост е составен од три члена кои ги избира Собранието за период од две години. Управниот одбор ги спроведува заедничките политики и ставови утврдени од Собранието, одлучува за стекнување и располагање со средства на Хуманост, подготовка на годишна програма, прием на нови членки и е одговорен за спроведување на сите проектни активности на Хуманост.

Членови на Управен одбор се:

Димитар Павловски

Маријана Андриќ

Благица Галева

Надзорен одбор

Тело составено од три члена, одговорно за следење на ненаменско трошење на средствата и увид во целокупното финасиско работење на Хуманост.

Членови на Надозрен одбор се:

Силвана Ончева

Александра Арсовска Белчовска

Мирјана Пешиќ

Извршна канцеларија

Извршната канцеларија е седиштето на Здружението и вработените лица кои ги координираат активностите на Хуманост, спроведуваат административно-технички работи одржуваат контакти со членовите, учествуваат во подготовка на стратегии, работни и финансиски планови.

- . Мери Терзиева Павловска- Административно-финансиски директор*
- . Сашко Јованов-Програмски директор*

Сектори

За успешна работ и остварување на визијата, мисијата и целите на здружението се формирани следните сектори:

- Сектор за психо-социјална поддршка*
- Сектор за медицинска нега и помош*
- Сектор за нега во домашни услови*
- Сектор за едукација*

Одговорно лице: Сашко Јованов –Програмски директор

Реализиран проект во 2013 година

"И ние сме креативни"

Здружението Хуманост со поддршка на Домот за стари лица „Мери Терзиева“ од февруари 2012 до декември 2013 година го реализирше проектот „И ние сме креативни“. Со овој проект беа предвидени креативни и тематски работилници секој месец за изработка на различни предмети кои се во согласност со планот и програмата на активностите во домот за стари лица „Мери Терзиева“. Со работилниците старите лица ќе имаа можност да ја истакнат својата креативност преку изработка на најразлични предмети од стакло, глина, пластика, керамика, хартија и преку групна работа везење, плетење и изработка на кукли од материјали. По изработка на предметите се организираа базари каде што предметите се продаваа. Со собраните финансиски средства од организираниите базари ќе се обезбедат средства за изработка на предмети за наредните базари.



„Да не ги заборавиме и тие се дел од нашиот живот“

Здружението Хуманост од Јануари 2012 до Декември 2013 година го реализираше проектот "Да не ги заборавиме и тие се дел од нашиот живот" Со овој проект се оформи фонд, кој служеше за организирање на бесплатен сервис за давање помош во домашни услови на старите и изнемоштени лица. Опфатеноста на бројот на корисници зависеше од собраните финансиски средства од поставените кутии за донација и преку данаторските броеви на Т-мобиле и Vip. Беа отворени посебни телефонски линии на следниве оператори:

T-Mobile 070 143 434

Vip 077 143 434



"Исполнети и среќни"

Здружението за унапредување на условите за грижа и сместување на стари и изнемогнати лица „Хуманост“, од месец Март 2012 година, го реализираше проектот: „Исполнети и среќни“. Проектот се состоеше од посета на театарски претстави во Драмски театар, рекреативни излети во Скопје. Предвидени се по две активности во месецот. Со групата на корисници на услугите од Домовите за стари лица за време на сите претстави и излети е предвидено придружба на стручно медицинско лице и придружба од страна на 2 лица од здружението Хуманост.

Сметаме дека на овој начин придонесовме до намалување на социјалната изолираност на старите лица сместени во установите и нивна зголемена социјализација со што и делумно ќе влијаеме за исполнување и на стратешката цел под ред број 3 во Националната Стратегија за стари лица 2010-2019 –Интеграција на старите лица во општествениот живот со реализација на мерките 3.3.3 Зголемување на достапноста до културните настани за старите лица и мерката 3.3.8 Поттикнување на воведување и спроведување на програми за активно користење на слободното време во која Хуманост активно учествуваше при изработката со свои предлози и иницијативи. Овој проект ќе се имплементира долгорочно во зависност од поддршката на Град Скопје и Драмски театар Скопје.

„ Асистенти за грижа на стари лица“

Во рамки на тековниот твининг проект на Европската Унија кој има за цел да ги развие мисиите и компетенциите на Центарот за образование на возрасни, Здружението за унапредување на условите за грижа и сместување на стари и изнемогнати лица “Хуманост” од Скопје е избран за имплементација на Пилот програмата: Асистенти за грижа на стари лица.

Пилот програмата имаше за цел да изгради концепт на обука и сертифицирање на вештини кои ќе водат кон доделување на сертификат за систем за грижа на стари лица.

За таа цел обуката за негуватели за грижа на стари и немоќни лица опфаќа 6 модули и тоа:

1. Одржување на домот
2. Поддршка за извршување на секојдневните активности
3. Ергономски принципи
4. Заштита на старите лица
5. Психо-социјална поддршка
6. Задачи од медицински аспект

Здружението Хуманост ќе биде под техничко водство и менторство од страна на француски експерт во однос на дизајнирањето на обуката. Во однос на методолошкиот пристап, обуката ќе содржи од комбинација на теорија и пракса како и период поминат на обука на работно место.

Обуката за Асистенти за грижа на стари и немоќни лица се реализираа во период од 4 месеци почнувајќи од Февруари 2013-јуни 2013 година.

Активности 2013

- Здружението Хуманост со свои членови беа присутни на Балот на различности кој се одржа на 06.03.2013 во МОБ кој што го организираше Здружението Дајте ни крилја
- На 22.03.2013 заедно со Гринер го одбележавме Светскиот ден на водата
- На 25.04.2013 не посетиа , Г-дин Аиво Орав-шеф на делегацијата на Европската Унија за Македонија, Директорката на Центарот за образование на возрасни г-ѓа Линдита Казими и претставници од ИПА Твининг проектот за постигнатите резултати од програмата Асистенти за нега на стари лица.
- Од Февруари до Јуни го реализарвем Твининг проектот Асистенти за нега на стари лица во домашни услови
- На 31 Мај 2013 Програмскиот директор на Хуманост годствуваше во емисијата 24 Од се срце, тема на разговор беше начините и формите за унапредување на негата на старите лица.
- На 21.06.2013г. во хотел „Порта“, Аеродром, ги поделивме сертификатите на учесниците на обуката Асистенти за нега на стари лица во домашни услови
- На 25 Јуни 2013 во емисијата Колосек на МТМ телевизија гостуваат претставници од Хуманост, тема на разговор беше промовирање на пилот програмата Асистенти за грижа на стари лица.
- На 23 Јули 2013 година од страна на Центарот за образование на возрасни беше верифицирана Програмата „Асистенти за нега на стари лица во домашни услови“.
- Од Август 2013 година почна да функционира и Агенцијата за помош и нега на стари лица во домашни услови од страна на Првиот лиценциран тим за давање професионална нега
- На 08 Ноември 2013 Здружението Хуманост го прослави својот 15-ти јубилеј
- На 30 и 31 Декември 2013 беше организиран и Новогодишен базар 2014 дел од проектот Исполнети и сречни.
- На 31 Декември 2013 од страна на Министерството за образование и науки беше верифицирана програмата „Асистентите за нега на стари лица во домашни услови“.

Биланс на приходи и расходи во период од 01.01.2012 до 31.12.2012

Р.бр.	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
			Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5
	I.Расходи:Материјални расходи,услуги и амортизација (202 до 210)	201	952039	862188
1	Потрошени материјали	202	15661	13028
2	Потрошена енергија	203	57134	62341
3	Други услуги	204	713287	452500
4	Превозни-транспортни услуги	205	79958	297254
5	Издатоци за реклама,пропаганда и репрезентација	206	17415	16697
6	Амортизација	207		20368
7	Набавна вредност на продадени материјали,стоки и услуги	208		
8	Наемнини	209	68581	
9	Други материјални расходи	210		

	<i>Други расходи (212 до 221)</i>	211	13904	639933
10	<i>Провизија за платниот промет</i>	212	13904	18764
11	<i>Камата за кредити и заеми</i>	213		
12	<i>Премии за осигурување</i>	214		
13	<i>Дневници за службено патување и патни трошоци</i>	215		
14	<i>Надомостоци на трошоците на работниците и граѓаните</i>	216		
15	<i>Негативни курсни разлики</i>	217		
16	<i>Членарини</i>	218		
17	<i>Други расходи</i>	219		621169
18	<i>Издатоци за меѓународна соработка</i>	220		
19	<i>Преносни средства</i>	221		
	<i>Капитални и други средства(223+224+225)</i>	222	11088	
20	<i>а) Средства за градежни објекти</i>	223		

21	б) Средства за опрема	224	11088	
22	в) Други капитални средства	225		
	Помошти донации и други давачки(227+228+229)	226		
23	а) Помошти, донации и други давања на правни субјекти	227		
24	б) Надомести и помошти на физички лица	228		
25	в) Други помошти и давања			
	Плати и надомест на плати (231+232)	230	442955	640352
26	а) Вкалкулирани плати	231	442955	640352
27	б) Вкалкулирани надомести	232		
28	Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот	233	25183	
29	Вонредни расходи	234		
	Вкупно расходи (201+211+222+226+230+233+234)	235	1408898	2146473
30	Остварен вишок на приходи-добивкапо оданочувањето(236-237)	236	76325	
31	Даноци, придонеси и други давачки од добивката	237	1742	

32	<i>Остварен нето вишок-добивка по оданочувањето (236-237)</i>	238	74583	120892
33	<i>Вкупно (235+236) или (23+237) ако 237>236=252</i>	239	1485223	2275035
	<i>Приходи од продажба на производи, стоки и услуги (241+241)</i>	240	1369429	1514150
34	<i>Приходи од продажба на производи и стоки</i>	241		
35	<i>Производи од услуги</i>	242	1369429	154150
36	<i>Приходи од камати позитивни курсни разлики</i>	243		
37	<i>Приходи од членарини, подароци, донации и приходи од други извори</i>	244		612698
38	<i>Приходи од кирии и закупнини</i>	245		
39	<i>Сопствени приходи</i>	246		
40	<i>Други приходи</i>	247		148184
41	<i>Пренесен дел на вишокот на приходите од претходната година</i>	248	115794	
42	<i>Вонредни приходи</i>	249		
	<i>Вкупни приходи (240+243+244+245+246+247+248+249)</i>	250	1485223	2275035
43	<i>Непокриени расходи (235-250)</i>	251		
	<i>Вкупно(250+251)=239</i>	252	1485223	2275035





Здружение Хуманост

Адреса: ул. Призренска бр. 50/2 , 1000 Скопје, Р.Македонија

Тел/факс: 02 2666 113 локал 18, моб: 077 963 672

web: www.humanost.org.mk



<http://www.facebook.com/nvohumanost>



<http://www.youtube.com/user/Humanost1>